



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИС

1830
Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
Jan 51

Т

ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

1985

ГОД. XLI

Цена на овој број е 60 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс-11756

801.

Врз основа на член 221 став 1 точка 5 од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80 и 53/85), по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВКУПНОТО ТРАЕЊЕ НА ВРЕМЕТО НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО, ЗА ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПАЖИ НА ВОЗИЛАТА, ВО ОБЕМ ШТО ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗБЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВОЗИЛО

Член 1

Во Правилникот за вкупното траење на времето на управување со возило, за одморите на возачите и за начинот на работа на удвоените екипажи на возилата, во обем што влијае врз безбедноста на управувањето со возило („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/84), во член 2 став 2 се менува и гласи:

„Одредбата од став 1 на овој член не се применува врз возач на моторно возило на: вооружените сили на СФРЈ, органите за внатрешни работи, службата за итна помош, пожарничарската служба, јавниот градски превоз на патници, за итни интервенции на патиштата и одржување на патиштата во зимскиот период и на возило што се регистрира според прописите на републиките и автономните покраини.“

Член 2

Во член 14 став 2 се менува и гласи:

„Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на возач на моторно возило во редовен линиски сообраќај, освен во меѓународниот сообраќај, на возач на моторно возило на градежна, комунална и ПТТ организација на здружен труд, на организација која врши превоз на стоки за широка потрошувачка на релацијата до 50 km од седиштето на организацијата, на организација која врши обука на возачи, на организација која за сопствени потреби врши превоз на работници на работа и од работа, на организација која во локалниот сообраќај превезува ученици, како и на возач на моторно возило за итни интервенции: на патиштата (Службата „Помош-информации“ на АМСЈ), во електродистрибуцијата и цевоводниот транспорт, за испитување и заштита од хавариско загадување на водата и за хигиенско-епидемиолошки испитувања и ветеринарска инспекција; на техничките, електро-енергетските, градежните, рударските, геолошко-механичките, железничките и телекомуникационите уреди и опрема, кога ги вршат тие интервенции.“

Член 3

Во образецот на Индивидуална контролна книшка за возач на моторно возило во сообраќајот на патиштата, на страница 1, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел, во точка 6 зборовите:

„VI НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА“ се заменуваат со зборовите: „VI НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА САМОСТОЈНИОТ ПРЕВОЗНИК“.

Член 4

На страница 2 на образецот, броевите од 1 до 24, со кои се означуваат часови се запишуваат над задебелените линии на графиконот, а во рубриката 12. по зборовите: „Превоз на патници“ се додаваат зборовите: „или стоки“.

Член 5

На страница 4 на образецот називот на одделот: „Организацијата на здружен труд“ се менува и гласи: „Организацијата на здружен труд односно самостојниот превозник“, а во првата алинеја по зборовите: „ја издава контролната книшка“ се става запирка и се додаваат зборовите: „го утврдува бројот на дневните и неделните листови“.

Во одделот: „Во дневен лист“ во шестата алинеја по зборовите: „на граничен премин“ се додаваат зборовите: „и додека со возилото управува друг возач – удвоен екипаж“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 482

14 октомври 1985 година
Белград

Претседател на
Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

802.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говедо, овци, кози и свињи) и на производи и сировини по потекло од тие животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85) во точка 1 зборовите: „од областа Тоскана и провинцијата Верона (областа Венето)“ се заменуваат со зборовите: „од провинцијата Модена и Рено Емилија“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7256/2
5 декември 1985 година
Белград

Заменик – претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

803.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОНЕСУВАЊЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ТЕЧНИ ДЕТЕРГЕНТИ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ

1. Производителска спецификација донесуваат организациите на здружен труд што произведуваат течни детергенти за рачно миење на садови (во натамошниот текст: детергенти).

2. Производителската спецификација од точка 1 на оваа наредба содржи:

- а) податоци за составот на детергентот, и тоа за:
 - 1) содржина на површински активни материи по типови, во % (m/m);
 - 2) содржина на вода, во % (m/m);
 - 3) други додатоци, во % (m/m);
 - б) податоци за физичко-хемиските особини на детергентот, и тоа за:
 - 1) содржината на површински активни материи, во % (m/m);
 - 2) рХ-вредноста на растворот со концентрација во 10 g/l во дестилирана вода;
 - 3) содржината на слободни алкалии (како NaOH), во % (m/m);
 - 4) изгледот;
 - в) податоци за методите за земање мостри и испитувања што производителот ќе ги користи во производството, при испитувањето на физичко-хемиските особини на детергентот;
 - г) податоци за дозирање на детергентот.

3. Во евиденцијата за производителската спецификација што се води во организацијата на здружен труд која произведува детергенти од точка 1 на оваа наредба се внесуваат податоци за:

- 1) фирмата односно називот на организацијата на здружен труд што ја донела производителската спецификација;
 - 2) називот на детергентот и неговото трговско име;
 - 3) бројот и датумот на донесувањето на производителската спецификација;
 - 4) бројот и датумот на извештајот за извршеното лабораториско испитување на физичко-хемиските особини на детергентот од точка 2 одредба под б) од оваа наредба;
 - 5) датумот на почетокот на производството на детергентот според производителската спецификација.
4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-18733/1
15 декември 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

804.

Врз основа на член 81 став 2 и член 84 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ПАКУВАЊЕ И ДЕКЛАРИРАЊЕ НА ТЕЧЕН ДЕТЕРГЕНТ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ

1. Течен детергент за рачно миење на садови (во натамошниот текст: детергент) може да се пушти во промет на единствениот југословенски пазар само во оригинално пакување.

Под оригинално пакување, во смисла на оваа наредба, се подразбира детергент спакуван, пред пуштањето во промет, во пластична, метална или стаклена амбалажа или во амбалажа од повеќеслоен комплексен материјал, на начин со кој е обезбедено содржината на пакувањето да не може да се измени, потроши односно употреби без отворање или оштетување на пакувањето, со цел така спакуваниот детергент да му биде понуден на непосредниот потрошувач.

2. Детергентот мора да биде деклариран. Декларацијата содржи:

- 1) фирма односно назив и седиште или регистриран знак на производителот;
- 2) назив на детергентот и негово трговско име;
- 3) податок за нето-масата на содржината на оригиналното пакување изразена во единици маса или податок за нето-зафатнина на оригиналното пакување изразена во единици зафатнина;
- 4) податоци за намената на детергентот;
- 5) податоци за количината на детергентот во употребата;
- 6) предупредување на можните опасности при употребата.

3. Детергентот го декларира производителот односно увозникот.

Декларацијата мора да биде отпечатена или втисната на оригинално пакување, или отпечатена на налепница односно приврска така што пропишаните податоци да се лесно уочливи, читливи и разбирливи за купецот.

4. Оваа наредба влегува во сила по истекот на дванаесет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-18734/1
15 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

805.

Врз основа на член 81 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), во спогодба со Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Во Наредбата за начинот и роките за поднесување пријави за склучените договори за надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/77, 53/78, 19/83 и 20/85) во точка 7 во одредбата под 12, бројот: „25.000“ се заменува со бројот: „100.000“.

По одредбата под 13 се додава нова одредба под 13а, која гласи:

„13а) за конечно царинење на привремено увезени стоки за облагородување и вградување, ако вредноста на стоките што конечно се царинат не го надминува износот од 30.000 динари;”.

Во одредбата под 24, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова одредба под 25), која гласи:

„25) за потрошен материјал и специјална амбалажа за сервисирање на храна и пијачки, што се извезуваат во странство за опремање на домашни воздухоплови.”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

П. бр. 24002

2 декември 1985 година

Белград

Сојузен секретар за
надворешна трговија,
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

806.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/77 и 14/85), сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСУДИ ИЗРЕЧЕНИ ЗА СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ

1. Евиденција за осуди изречени за стопански престапи (во натамошниот текст: евиденција) водат надлежните судови за сите правни лица и одговорни лица во правното лице што со правносилни пресуди се осудени за стопански престапи.

2. Евиденција се води за секое осудено правно лице или одговорно лице во правното лице. Ако со иста пресуда се осудени повеќе одговорни лица во правното лице, посебно се евидентира секое одговорно лице.

За осудено правно лице евиденцијата ги содржи следните податоци:

- 1) назив (фирма) на правното лице, вид на дејноста и седиште;
- 2) матичен број на единствениот регистар на субјектите на уписот;
- 3) назив на судот што ја изрекот пресудата во прв степен и назив на судот што ја изрекот пресудата во втор степен (број и датум на пресудата), како и датум на правносилноста на пресудата;
- 4) стопански престап за кој е изречена осуда (член, став и точка и назив на законот, односно уредбата);
- 5) износ на паричната казна и одлука за условна осуда;

6) изречена заштитна мерка;

7) изречено одземање на имотната корист.

За осудено одговорно лице во правното лице евиденцијата ги содржи следните податоци:

- 1) презиме и име и име на еден од родителите;
- 2) матичен број;
- 3) датум, месец и година на раѓањето;
- 4) место, општина и република односно автономна покраина во која е родено, а за лица родени во странство – и држава;
- 5) живеалиште односно престојувалиште (со точна адреса);
- 6) занимање и должност што одговорното лице ја врши во правното лице во време на извршувањето на стопанскиот престап;
- 7) назив на судот што ја изрекот пресудата во прв степен и на судот што ја изрекот пресудата во втор степен (број и датум на пресудата), како и датум на правносилноста на пресудата;
- 8) стопански престап за кој е изречена осуда (член, став, точка и назив на законот односно уредбата);

9) износ на паричната казна и одлука за условната осуда;

10) изречена заштитна мерка.

Ако со иста пресуда правното лице или одговорното лице во правното лице е осудено за повеќе стопански престапи со примена на различни прописи, се евидентира секој член, став и точка и називот на секој пропис.

3. Уписот во евиденцијата се врши врз основа на податоците од пресудата и другите податоци што се наоѓаат во списите.

Во евиденцијата се внесуваат измените на правносилната пресуда (по повод на барање за заштита на законитоста или повторување на постапката) и другите промени на евидентирани податоци, како и одлуките за бришење на осуда, за бришење на условна осуда или за престанување на заштитната мерка забрана на вршењето определена должност, односно правните последици од осудата.

4. Ако судот што изрекот пресуда во прв степен не е надлежен за водење евиденција, ќе му достави на надлежниот првостепен суд извештај со податоците што се внесуваат во евиденцијата, а ќе го извести и за дополнителна промена на податоците (точка 3 став 2).

Судот што изрекот пресуда во прв степен е должен извештајот од став 1 на оваа точка да го достави во рок од 15 дена од денот на правносилноста на својата пресуда или друга одлука, а ако за предметот по повод правниот лек решавал виши суд – од денот на приемот на одлуката на тој суд.

Извештаите врз основа на кои се врши запишување во евиденцијата се заведуваат во уписникот и се чуваат одвоено.

5. Податоците за осудуваноста или за неосудуваноста за стопански престап ги дава судот што ја води евиденцијата, под условите пропишани со закон (член 44 од Законот за стопанските престапи).

6. Ако евиденцијата се води рачно, таа се води во форма на картон. Запишувањето во картонот се врши со рака или со машина за пишување. Запишувањата во картонот мораат да бидат јасни и уредни, а прецртаните места мораат да останат читливи. Ако запишувањето во картонот се врши со рака, називот на правното лице (фирмата) и презимето и името на одговорното лице во правното лице се запишуваат со печатни букви. Картонот содржи соодветна рубрика за внесување на измените од точка 3 став 2 на ова упатство.

Картоните се слагаат по азбучен односно абецеден ред.

7. Со денот на влегувањето на ова упатство во сила престанува да важи Упатството за водење евиденција за парични казни и заштитни мерки изречени за стопански престапи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/65).

8. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Бр. 287/1-1985

14 ноември 1985 година

Белград

Сојузен секретар за
правосудство и организација
на Сојузната управа,
Борислав Краина, с. р.

807.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА БАЖДАРЕЊЕТО

1. Се донесуваат технички правила за баждарење на поморски бродови и чамци, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општ дел

1.2. Определување на бруто и нето-тонажата на поморските бродови со должина од 24 метра или повеќе, со кои се вршат меѓународни патувања

1.3. Определување на бруто и нето-тонажата на поморските бродови со кои не се вршат меѓународни патувања, како и на поморските бродови пократки од 24 метра, а со нив се вршат такви патувања

1.4. Определување на тонажата на поморските чамци.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-21
30 март 1983 година
Сплит

Заменик – претседател на
Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

808.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА ЗАВАРУВАЊЕТО

1. Се донесуваат технички правила за материјалите и за заварувањето, Дел 1 – Материјали, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Методи на испитување
- 1.3. Челик и железни ливови
- 1.4. Бакарни легури
- 1.5. Алуминиумски легури
- 1.6. Дрво-масивно и вкочането
- 1.7. Пластични маси и материјали од органско потекло

- 1.8. Заштита од корозија
- 1.9. Стакло за бродски прозорци.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-22
29 февруари 1972 година
Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
Јосип Јуриќ, с. р.

809.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ТРУПОТ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел – 2 Труп, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи одредби
- 1.2. Бродови за сув товар
- 1.3. Бродови за превоз на течен товар
- 1.4. Бродови за растурен товар
- 1.5. Бродови за преработка и улов на риба
- 1.6. Бродови за растурен товар и течни горива

1.7. Бродови за рудача и течни горива

1.8. Пловни објекти за багерирање и превоз на багериран материјал

1.9. Пловни дигалки

1.10. Бродови со големи отвори во палубата

1.11. Бродови – шлепови

1.12. Бродови за ограничено подрачје на пловидбата

1.13. Засилување на бродови за пловидба во мраз

1.14. Препорачани норми за дозволените граници на вибрациите на поморските бродови

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-3
28 февруари 1977 година
Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
Александар Бумбуловиќ, с. р.

810.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ЗА ЗАВАРУВАЊЕТО

1. Се донесуваат технички правила за материјали и за заварување, Дел 2 – Заварување, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Заварени споеви
- 1.3. Барања во постапката за заварување
- 1.4. Додатни материјали за заварување
- 1.5. Посебни барања при заварување
- 1.6. Заварување на обоени метали
- 1.7. Контрола на заварени споеви
- 1.8. Испитување на влијанието на основните бои на заваривост.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-23
11 март 1971 година
Сплит

Претседател
на Советот на
Југорегистар,
Јосип Јуриќ, с. р.

811.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистарот Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ОПРЕМАТА НА ТРУПОТ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 3 – Опрема на трупот, кои го содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи одредби
- 1.2. Кормиларски уред
- 1.3. Котвен уред
- 1.4. Уред за врзување на брод
- 1.5. Уред за влечење
- 1.6. Сигнални јарболи
- 1.7. Отвори на трупот, на надградбите и на кукичките и средства за нивно затворање
- 1.8. Распоред и опрема на бродските простори
- 1.9. Хавариска опрема
- 1.10. Котви
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-7
25 февруари 1982 година
Сплит

Заменик-претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

812.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА СТАБИЛИТЕТОТ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови Дел 4 – Стабилитет, кои го содржат следните поглавја:
 - 1.1. Општи барања
 - 1.2. Општи барања за стабилитет
 - 1.3. Дополнителни барања за стабилитет
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-8
30 март 1983 година
Сплит

Заменик – претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

813.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ПРЕГРАДУВАЊЕТО

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 5 – Преградување, кои ги содржат следните поглавја:
 - 1.1. Општи барања
 - 1.2. Проценка на преградувањето со метод на веројатност
 - 1.3. Стабилитет на бродот во оштетена состојба
 - 1.4. Посебни барања за бродови од типот В со намаување на надводјето и за бродови од типот А.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-9
30 март 1983 година
Сплит

Заменик – претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

814.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА НАДВОДЈЕТО

1. Се донесуваат техничките правила за градење на поморски бродови, Дел 6 – Надводје, кои ги содржат следните поглавја:
 - 1.1. Општ дел
 - 1.2. Означување на товарната линија
 - 1.3. Услови за доделување на надводје
 - 1.4. Доделување на најмало надводје
 - 1.5. Посебни барања за бродови на кои им се доделува надводје за превоз на товар од дрво на палуба
 - 1.6. Услови за доделување надводје на бродови кои не вршат меѓународни патувања и на помали бродови кои ги вршат.
 - 1.7. Услови за доделување надводје на рибарски бродови
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-10
25 февруари 1982 година

Заменик – претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

815.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА МАШИНСКИТЕ УРЕДИ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 7 – Машински уреди, кои ги содржат следните поглавја:
 - 1.1. Општи одредби
 - 1.2. Осни водови
 - 1.3. Пропелери
 - 1.4. Торзиони вибрации
 - 1.5. Резервни делови.
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-11
25 февруари 1982 година
Сплит

Заменик – претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

816.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ЦЕВОВОДОТЕ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 8 – Цевоводи, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
 - 1.2. Цевовод за отпадни води
 - 1.3. Цевовод за баласт
 - 1.4. Цевовод за товар на танкери
 - 1.5. Цевоводи за издушници, прелеви и сондирање
 - 1.6. Цевовод за издувни гасови
 - 1.7. Систем за вентилација
 - 1.8. Систем за гориво
 - 1.9. Цевовод за масло за подмачкување
 - 1.10. Систем за ладење со вода
 - 1.11. Систем за компримиран воздух
 - 1.12. Систем за напојна вода
 - 1.13. Цевовод за пареа и цевовод за продување на котли – систем на кондензација
 - 1.14. Хидраулични испитувања
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-12
29 февруари 1972 година
Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
Јосип Јуриќ, с. р.

817.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА МАШИНИТЕ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 9 – Машини, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Мотори со внатрешно согорување
- 1.3. Парни турбини
- 1.4. Преносници и еластични спојки
- 1.5. Помошни машини
- 1.6. Палубни машини
- 1.7. Хидрауличен погон
- 1.8. Гасни турбини.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-14
29 февруари 1972 година
Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
Јосип Јуриќ, с. р.

818.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА КОТЛИТЕ, ИЗМЕНУВАЧИТЕ НА ТОПЛИНА И САДОВИТЕ ПОД ПРИТИСОК

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 10 – Котли, изменувачи на топлина и садови под притисок, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи одредби,
- 1.2. Пресметки на цврстината
- 1.3. Котли
- 1.4. Регулација, уреди за заштита, контрола и сигнализација на котлите
- 1.5. Уреди за ложење на котли со течно гориво
- 1.6. Изменувачи на топлина и садови под притисок
- 1.7. Карактеристики на цврстината на котловските челици.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-15
29 февруари 1972 година
Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
Јосип Јуриќ, с. р.

819.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА РАЗЛАДНИТЕ УРЕДИ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, дел 11 – Разладни уреди, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Општи технички барања
- 1.3. Простории за разладни уреди
- 1.4. Машини
- 1.5. Изменувачи на топлина, сад под притисок и разладни уреди
- 1.6. Арматура и цевоводи
- 1.7. Уреди за контрола и мерење и уреди за автоматика
- 1.8. Изолација

1.9. Испитување

1.10. Резервни делови.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-16

25 февруари 1983 година

Сплит

Заменик – претседател на
Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

820.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 12 – Електрични уреди, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи одредби
- 1.2. Електричен уред на брод
- 1.3. Електричен уред за спуштање брод во вода
- 1.4. Резервни делови
- 1.5. Конструкција на електричниот уред.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-17

25 февруари 1983 година

Сплит

Заменик – претседател на
Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

821.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 15 – Средства за сигнализација, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Опрема на брод со средства за сигнализација;
- 1.3. Конструкција на сигналните средства
- 1.4. Поставување на сигнални средства на брод.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-18

30 март 1983 година

Сплит

Заменик – претседател на
Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

822.

Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ПОМАГАЛАТА ЗА НАВИГАЦИЈА

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел – 16 – Помагала за навигација, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Помагала за навигација на бродови со самостоен погон
- 1.3. Конструкција и поставување на помагала за навигација на брод.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-19

30 март 1983 година

Сплит

Заменик – претседател на
Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јакшиќ, с. р.

823.

Врз основа на член 4 точка 10 од Законот за Југословенскиот регистар на бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува

ОДЛУКА

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР – ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА

1. Се донесуваат технички правила за градење на поморски бродови, Дел 21 – Заштита од воени дејства, кои ги содржат следните поглавја:

- 1.1. Општи барања
- 1.2. Средства за лична заштита
- 1.3. Средства за заедничка заштита
- 1.4. Чување и обновување на опремата
- 1.5. Опрема и средства за спасување и за отстранување на оштетувања
- 1.6. Простори и уреди за радиолошко-хемиска заштита.

2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на Југорегистар.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3008/16-20

27 февруари 1983 година

Сплит

Претседател
на Советот на Југорегистар,
м-р Јосип Јуриќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 35 СТАВ 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ, ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА ДРУГИ СТАНБЕНИ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО ВО БЕЛГРАД, ОД 7 СЕПТЕМВРИ 1981 ГОДИНА

1. На иницијатива од Нимирсада Лазаревиќ, од Белград, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од член 35 став 2 на Правилникот за критериумите за распределба на станови, доделување на станбени кредити и за решавање на други станбени прашања на работниците на Работната заедница на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство во Белград од 7 септември 1981 година, оценувајќи дека основано се поставува прашањето за согласноста на оспорената одредба со Уставот на СФРЈ.

2. Во став 2 на член 35 од Правилникот е пропишано дека дефинитивно утврдената ранг-листа под никакви услови не може да се менува.

3. Со член 14 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на секој работник му се гарантира правото, заедно и рамноправно со другите работници, да ги уредува меѓусебните односи во работата, да одлучува за доходот што ќе го оствари и да стекнува личен доход, а според одредбата на член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ работниците на организации на здружен труд, во согласност со начелата на заемност и солидарност, заеднички и рамноправно обезбедуваат постојано подобрување на животните услови на работниците со издвојување и здружување на средства за таа цел и на друг начин.

Според тие одредби од Уставот на СФРЈ, работниците на Работната заедница на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство имаат право, во рамките на уредувањето на нивните меѓусебни односи, да ги уредат и основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за распределба на станови и кредити за станбена изградба, што тие и го уредиле со оспорениот правилник. Меѓутоа, уредувањето на тие, како и на сите други прашања што работниците односно организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници самостојно ги уредуваат, мора да биде согласно со Уставот и со законот.

Со пропишувањето дека еднаш утврдената ранг-листа не може да се менува под никакви услови, работниците ги ограничуваат своите со устав утврдени права на постојано одлучување во станбените односи што ги наметнува животот. Можните промени, што настануваат со флукутација на работниците, промените во структурата на становите што втасуваат за распределба, како и разни други ситуации што настануваат во работната заедница, во меѓувреме од утврдувањето на наведената ранг-листа до распределбата на станови, можат да предизвикаат потреба од соодветни промени во ранг-листата, со примена на основите и мерилата во постапката, утврдена во самоуправниот општ акт и со други прописи, а тоа со оспорената одредба се оневозможува.

Во таа смисла, според оцената на Судот, таа одредба ги ограничува со устав и со закон утврдените права на работниците на самоуправање и може да оневозможи на работник да му се додели стан и во случај кога тој ги исполнува условите за добивање на стан, предвидени со Правилникот.

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство е основана со закон за вршење определени права и должности од надлежноста на федерацијата, па Уставниот суд на Југославија е исклучително надлежен да одлучува дали општите акти и самоуправниот општ акт на оваа интересна заедница се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Тргувајќи од сето изложено, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорената одредба на член 35 став 2 од

Правилникот е несогласна со член 32 став 1 од Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа на 22 октомври 1985 година, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, едногласно донесе

Одлука

1. Се поништува одредбата на член 35 став 2 од Правилникот за критериумите за распределба на станови и за доделување на станбени кредити и за решавање на други станбени прашања на работниците на Работната заедница на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство во Белград од 7 септември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на начинот како што е објавен Правилникот чијашто одредба се поништува.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседавач судијата д-р Александар Фира, и судиите: д-р Васил Гривчев, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кукар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 272/83

22 октомври 1985 година
Белград

Претседавач
судија
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 68 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИ САНКЦИИ НА СР СРБИЈА И ОД ЧЛЕН 257 НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СР СРБИЈА

1. Со член 68 од Законот за извршување на кривични санкции („Службен гласник на СР Србија“, бр. 26/77 и 30/84) е пропишано дека на работник на установата за извршување на кривични санкции му престанува работниот однос по сила на законот и ако е осуден за кривични дела од член 46 точка 5 на тој закон (кривични дела против службената должност, против основите на социјалистичката самоуправа општествено уредување и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за кривични дела извршени од користољубие и нечесни побуди) со денот на доставувањето на правосилната пресуда до установата за извршување на кривични санкции.

Со одредбите на член 257 од Кривичниот закон („Службен гласник на СР Србија“, бр. 26/77) е пропишано дека остануваат во сила правните последици од осудата кои, врз основа на законот на Социјалистичка Република Србија, се однесуваат на престанувањето или губењето на право, а што настапиле поради осуда за определени кривични дела, или на определени казни пред влегувањето на тој закон во сила, кога тие последици се однесуваат на губењето или забраната на стекнување определени права. Со денот на влегувањето на тој закон во сила престануваат последиците од осудата, ако за определено кривично дело е изречена парична казна, условна осуда или судска опомена, или ако извршителот е огласен за виновен а ослободен од казна.

2. Со решението У бр. 173/84 од 25 февруари 1985 година, Уставниот суд на Југославија – по повод иницијативата на Живорад Милошевиќ, од Заечар – поведе постапка за оценување на уставноста и спротивноста со сојузниот закон на одредбите од член 68 на Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции.

3. Собранието на СР Србија, во одговорот на решението за поведување постапка, зеде став дека во случај на престанување на работниот однос на работник на устано-

вата за извршување на кривични санкции по сила на законот поради условна осуда за определени кривични дела, е во прашање погрешна примена на законот. Собранието на СР Србија смета дека надлежните органи и судовите на здружениот труд се должни да ги применуваат одредбите на член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ, според кои правна последица од осудата поради кривично дело не може да настапи кога е изречена условна осуда, парична казна, или кога сторителот е ослободен од казна. Собранието на СР Србија затоа смета дека оспорениот пропис на Законот за извршување на кривични санкции не е во спротивност со член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ и дека е во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Со член 88 став 2 од Кривичниот закон на СФРЈ е пропишано дека правни последици од осуда не можат да настапат кога за кривично дело на сторителот му е изречена парична казна, условна осуда или судска опомена, или кога сторителот е ослободен од казна. Настапување на правни последици од осудата, според таа законска одредба, не е можно во случај кога поради кривично дело е изречена условна осуда, без оглед на тоа кое кривично дело е во прашање. И покрај тоа, со член 68 од Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции е пропишано дека на работник на установата му престанува работниот однос по сила на законот и во случај на осуда за кривични дела од член 46 точка 5 на тој закон, т.е. без оглед на тоа каква осуда односно санкција е изречена поради определено кривично дело. Секоја осуда поради кривично дело, според став 2 на член 88 од Кривичниот закон на СФРЈ, не повлекува такви правни последици од осудата што се изразуваат во престанување на работниот однос по сила на законот. Со оспорениот член 68 на Законот за извршување на кривични санкции изречно е утврдено дека секоја осуда поради кривичните дела, наведени во член 46 точка 5 на тој закон, повлекува престанување на работниот однос, што е спротивно на наведената одредба од Кривичниот закон на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија оцени дека член 68 од Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции е во спротивност со одредбите на став 2 од член 88 на Кривичниот закон на СФРЈ, бидејќи правна последица од осудата за определени кривични дела – која се состои во престанување на работниот однос по сила на законот – се обусловува само со осуда поради определено кривично дело, независно од тоа кој вид осуда е изречена односно од тоа што е изречена условна осуда.

5. Со член 159 став 6 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на работник може да му престане работата против неговата волја само под условите и на начинот што се утврдени со закон. Условите за престанување на работата на работник против неговата волја се утврдуваат со одредбите на сојузниот закон и со одредбите на републичкиот односно покраинскиот закон, во рамките на правата и должностите на секоја општествено-политичка заедница. Притоа одредбите на републичкиот односно покраинскиот закон не можат да бидат во спротивност со одредбите на сојузниот закон. Кога ќе дојде до тоа – а тоа Уставниот суд во овој случај го утврди – стои и несогласност со член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ, според кој републичкиот закон не може да биде во спротивност со сојузниот закон.

6. Уставниот суд на Југославија оцени дека член 257 од Кривичниот закон на СР Србија е во согласност со Уставот на СФРЈ и дека не е во спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ. Имено, со тој член на Кривичниот закон на СР Србија се уредува прашањето за правните последици од осудата што настапиле поради осуда за определени кривични дела врз основа на законот на СР Србија, пред влегувањето на тој закон во сила. Со Кривичниот закон на СР Србија прашањето за правните последици од осудата не се уредува на начин спротивен на одредбите од член 88 на Кривичниот закон на СФРЈ. Тоа посебно произлегува од став 3 на член 257 од Кривичниот закон на СР Србија според кој, со денот на влегувањето на тој закон во сила, престануваат правните последици од осудата што, врз основа на законот на СР Србија, настапиле пред влегувањето во сила на Кривичниот закон на СР Србија, ако за кривично дело е изречена парична казна, како главна казна или условна осуда, или судска опомена, или ако сторителот е ослободен од казна. Во согласност со тоа, Уставниот суд на Југославија оцени дека член 257 од Кривичниот за-

кон на СР Србија не е во спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ и дека е во согласност со Уставот на СФРЈ.

7. Уставниот суд на Југославија, по заклучувањето на јавната расправа, одржана на 22 октомври 1985 година, врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, донесе

О д л у к а

1. Одредбите на член 68 од Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции се во спротивност со член 88 на Кривичниот закон на СФРЈ и не се во согласност со член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ.

2. На Собранието на СР Србија му се остава рок од шест месеци од денот на доставувањето на оваа одлука, оспорениот законски пропис да го усогласи со Уставот на СФРЈ и да ја отстрани неговата спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ.

3. Одредбите на член 257 од Кривичниот закон на СР Србија не се во спротивност со Кривичниот закон на СФРЈ и не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен гласник на СР Србија“.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: судија д-р Александар Фира, кој го заменува претседателот на Уставниот суд на Југославија, и судиите: д-р Васил Гривчев, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враники.

У бр. 173/84

22 октомври 1985 година

Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија

судија,

д-р Александар Фира, с. р.

У К А З И

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОНГОЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОНГОЛИЈА

I

Се отповикува

Радован Смиљаниќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Монголија.

II

Се назначува

Димитрије Кривокапиќ, досегашен член на Претседателството на републиката конференција на Социјалистичка Република Црна Гора, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Монголија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 41
11 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

I

Се отповикува
Трајко Трајковски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Грција.

II

Се назначува
д-р Владимир Султановиќ, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Грција.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го врши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 42
12 ноември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За помошник на директорот на Сојузниот завод за цени се назначува Лука Новаковиќ, раководител на

Службата за стопански услуги во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

С. п. бр. 1340
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи се назначува Марија Бековиќ, самостоен советник во Сојузниот совет за прекршоци.

С. п. бр. 1349
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За советник на сојузниот секретар за финансии се назначува Божо Новоселац, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за финансии.

С. п. бр. 1375
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Трајко Трајковски, извонреден и

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Грција.

С. п. бр. 1443
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 7 став 2 од Уредбата за Автосервисот на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АВТОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

За директор на Автосервисот на сојузните органи се назначува Милорад Русмир, досегашен директор на тој Автосервис.

С. п. бр. 2096
21 ноември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
801. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за вкупното траење на времето на управување со возило, за одморите на возачите и за начинот на работа на удвоените екипажи на возилата, во обем што влијае врз безбедноста на управувањето со возило	1709
802. Наредба за измена на Наредбата за забрана увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и сировини по потекло од тие животни од Република Италија	1709
803. Наредба за задолжително донесување производителска спецификација за течни детергенти за рачно миене на садови	1710

804. Наредба за пакување и декларирање на течен детергент за рачно миене на садови	1710
805. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот и роковите за поднесување пријави за склучените договори за надворешно-трговски промет	1710
806. Упатство за начинот на водење евиденција за осуди изречени за стопански престапи	1711
807. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за баждарењето	1711
808. Одлука за техничките правила на Југорегистар за материјалите и за заварувањето	1712
809. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за трупот	1712
810. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за материјалите и за заварувањето	1712
811. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за опремата на трупот	1712
812. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за стабилитетот	1713
813. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за преградувањето	1713
814. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за надводјето	1713
815. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за машинските уреди	1713
816. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за цевководите	1714
817. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за машините	1714
818. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за котлите, изменувачите на топлина и сатовите под притисок	1714
819. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за разладните уреди	1714
820. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за електричните уреди	1715
821. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за средствата за сигнализација	1715
822. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за помагалата за навигација	1715
823. Одлука за техничките правила на Југорегистар - за заштита од воени дејства	1715
Одлука за оценување на уставноста на член 35 став 2 од Правилникот за критериумите за распределба на станови, доделување на станбени кредити и за решавање на други станбени прашања на работниците на Работната заедница на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство во Белград, од 7 септември 1981 година	1716
Одлука за оценување на уставноста и спротивноста со сојузниот закон на одредбите од член 68 на Законот на СР Србија за извршување на кривични санкции и од член 257 на Кривичниот закон на СР Србија	1716
Укази	1717
Назначувања и разрешувања	1718

